



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 602-3-291

Среда, 29 јуни 1966

БЕЛГРАД

БРОЈ 26

ГОД. XXII

Цена на овој број е 0,90 (90) дин. — Претплата за 1966 година изнесува 38 (3.800) дин. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 228 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 ■ 51-681; Служба за претплата 51-732 ■ Продавна служба 51-671

271.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА

Се прогласува Законот за измена на Законот за Фондот на Федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 17 јуни 1966 година и на седницата на Стопанскиот собор од 17 јуни 1966 година.

П. Р. бр. 425
18 јуни 1966 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА

Член 1

Во Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/65) членот 20 се брише.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

272.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА СО КОИ ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА УЧЕСТВУВА ВО ОБНОВАТА И ИЗГРАДБАТА НА СКОПЈЕ

Се прогласува Законот за измена на Законот за вкупниот износ на средствата со кои општестве-

ната заедница учествува во обновата и изградбата на Скопје, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 17 јуни 1966 година и на седницата на Стопанскиот собор од 17 јуни 1966 година.

П. Р. бр. 423
18 јуни 1966 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА СО КОИ ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА УЧЕСТВУВА ВО ОБНОВАТА И ИЗГРАДБАТА НА СКОПЈЕ

Член 1

Во Законот за вкупниот износ на средствата со кои општествената заедница учествува во обновата и изградбата на Скопје („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64) во членот 9 ставот 2 се брише.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

273.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИТЕ ОБЈЕКТИ ОД 1966 ДО 1970 ГОДИНА

Се прогласува Законот за обезбедување дополнителни средства за финансирање на изградбата на електроенергетските објекти од 1966 до 1970 година, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 17 јуни 1966 година и на седницата на Стопанскиот собор од 17 јуни 1966 година.

П. Р. бр. 428
18 јуни 1966 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател,
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ЗАКОН ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИТЕ ОБЈЕКТИ ОД 1966 ДО 1970 ГОДИНА

Член 1

Републиките можат, во согласност со одредбите од овој закон, да пропишат издвојување на определен дел од средствата за инвестициони вложувања во периодот од 1966 до 1970 година (член 8 од Законот за изградбата и финансирањето на изградбата на електроенергетските објекти од 1966 до 1970 година — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/65).

Средствата што ќе се издвојат според прописите на републиките од ставот 1 на овој член ќе се употребуваат како дополнителни средства за финансирање на изградбата на објектите определени во членот 1 од Законот за изградбата и финансирањето на изградбата на електроенергетските објекти од 1966 до 1970 година (во понатамошниот текст: Законот).

Член 2

Издвојување на дополнителните средства од членот 1 на овој закон републиките можат да пропишуваат најмногу до 2% од износот на исплатите за инвестициони вложувања на територијата на републиката извршени од 1966 до 1970 година.

Процентот на издвојувањето на дополнителните средства го утврдува секоја република зависно од општиот обем на движењето на инвестиционата изградба и потребите од инвестициони вложувања во електроенергетски објекти, со тоа што тој процент да може да изнесува во една година најмногу до 2% од износот на исплатите за инвестициони вложувања во таа година.

Корисниците на општествени средства ќе ги издвојуваат дополнителните средства од членот 1 на овој закон од износот на исплатите за инвестициони вложувања од 1 јануари 1966 година до денот што ќе го определи републиката, а најдоцна до 31 декември 1970 година.

Член 3

Средствата издвоени според членот 2 од овој закон корисниците на општествени средства ќе ги уплатуваат како депозит кај банката што ќе ја определи републиката.

Член 4

Средствата издвоени согласно со одредбите од овој закон што ќе преостанат по исплатите за изградбата на електроенергетските објекти определени во членот 1 став 2 на овој закон можат, согласно со прописите на републиките, да се употребат и за кредитирање на довршувањето на изградбата на електроенергетските објекти чија изградба започнала пред влегувањето во сила на Законот, како и за изградба на нови електроенергетски објекти што не се опфатени со програмата за изградба на електроенергетските објекти според членот 1 од Законот.

Средствата од членот 1 став 1 на овој закон можат да се употребат за довршување на започнатите односно за изградба на новите електроенергетски објекти од ставот 1 на овој член само ако републиките утврдат дека средствата за изградба на електроенергетските објекти од членот 1 на Законот се обезбедени.

Член 5

Банките кај кои се депонираат средствата според членот 3 на овој закон се должни да им ги стават тие средства на вложувачите на располагање во определени годишни износи почнувајќи од 1971 година, со тоа што крајниот рок за ставање на располагање на целиот депониран износ да не може да биде подолг од 15 години, сметајќи од 1 јануари 1971 година.

На средствата депонирани според членот 3 на овој закон банките плаќаат интерес по стопа од 5% годишно.

Член 6

Издвојувањето на дополнителни средства во смисла на членот 2 од овој закон корисниците на

општествени средства не го вршат кога од средствата наменети за инвестиции ги вршат инвестиционите вложувања наведени во членот 8 став 4 на Законот.

Издвојувањето на дополнителни средства во смисла на членот 2 од овој закон корисниците на општествени средства не го вршат ниту кога финансирањето на инвестициите се врши од средства што потекуваат од местен самопридонес на граѓаните.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

274.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издават

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ ОБЈЕКТИ ЗА ЖЕЛЕЗАРНИЦАТА ВО СКОПЈЕ

Се прогласува Законот за финансирање на изградбата на енергетските објекти за железарницата во Скопје, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 17 јуни 1966 година и на седницата на Стопанскиот собор од 17 јуни 1966 година.

П. Р. бр. 429
18 јуни 1966 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ ОБЈЕКТИ ЗА ЖЕЛЕЗАРНИЦАТА ВО СКОПЈЕ

Член 1

Во рамките на обемот на изградбата на објектите за годишно производство од 5.400 GWh електрична енергија и 12,5 милиони тони јаглен, предвиден со Законот за изградбата и финансирањето на изградбата на електроенергетските објекти од 1966 до 1970 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/65), ќе се финансира изградбата на капацитети за годишно производство на електрична енергија од 1.260 GWh за потребите на Железарницата во Скопје, со потребниот капацитет за производство на јаглен, под условите определени со овој закон.

Член 2

Југословенската инвестициона банка ќе учествува во кредитирањето на изградбата на енергетските капацитети од членот 1 на овој закон, и тоа:

1) во кредитирањето на изградбата на термоелектрани и објекти за производство на јаглен за тие термоелектрани — со 60% од договорената вредност, а најмногу до износот на учеството од 278 милиони динари;

2) во кредитирањето на изградбата на хидроелектрани — со 80% од договорената вредност, а најмногу до износот на учеството од 104 милиони динари;

3) во кредитирањето на изградбата на далноводи од 220 kV и трансформаторски станици за пренос на електрична енергија од објектите од точ. 1 и 2 на овој став — со 80% од договорената вредност, а најмногу до износот на учеството од 16 милиони динари.

Кредитите од ставот 1 на овој член Југословенската инвестициона банка ќе ги дава со интерес по стопа од 2% годишно, и тоа:

1) за изградба на термоелектрани — со рок за враќање од 20 години;

2) за изградба на хидроелектрани, далноводи од 220 kV и трансформаторски станици — со рок за враќање од 35 години;

3) за изградба на објекти за производство на јаглен — со рок за враќање што ќе го утврди Југословенската инвестициона банка зависно од резервите на јагленот.

Член 3

Кредитите според овој закон Југословенската инвестициона банка ќе ѝ ги даде на Железарницата во Скопје или на стопанската организација со која Железарницата во Скопје ќе склучи договор за изградба на објектите чија изградба се финансира според овој закон и за испорака на електрична енергија на Железарницата во Скопје произведена во тие објекти.

Член 4

Југословенската инвестициона банка ќе учествува во кредитирањето на изградбата на објектите од членот 2 на овој закон од средствата на федерацијата наменети за инвестиции во стопанството што ќе ѝ бидат ставени на располагање според членот 3 став 1 од Законот за изградбата и финансирањето на изградбата на електроенергетските објекти од 1966 до 1970 година.

Ако средствата од ставот 1 на овој член не можат да обезбедат зголемено учество на федерацијата во финансирањето на изградбата на објектите од членот 2 на овој закон, федерацијата ќе обезбеди посебни дополнителни средства од средствата на федерацијата наменети за инвестиции во стопанството.

Член 5

Југословенската инвестициона банка ќе учествува во финансирањето на изградбата на објектите според овој закон од почетокот на 1967 година.

Член 6

На финансирањето и изградбата на објектите од членот 1 на овој закон ќе се применуваат соодветните одредби од Законот за изградбата и финансирањето на изградбата на електроенергетските објекти од 1966 до 1970 година, доколку со овој закон не е определено поинаку.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

275.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА ПАРИЧНИТЕ ПРИМАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 1966 ГОДИНА ЗА КОРИСТЕЊЕ ГОДИШЕН ОДМОР

Се прогласува Основниот закон за ослободување од плаќање придонес од личниот доход од работен однос на паричните примања на работниците во 1966 година за користење годишен одмор, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојуз-

ниот собор од 17 јуни 1966 година и на седницата на Стопанскиот собор од 17 јуни 1966 година.

П. Р. бр. 424

18 јуни 1966 година

Белград

Претседател,
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ОСНОВЕН ЗАКОН

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА ПАРИЧНИТЕ ПРИМАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 1966 ГОДИНА ЗА КОРИСТЕЊЕ ГОДИШЕН ОДМОР

Член 1

На паричните примања на работниците за користење годишен одмор за 1966 година не се плаќа придонес од личниот доход од работен однос.

Член 2

Ако работна или друга организација односно државен орган им исплати на работниците за користење годишен одмор повеќе од 1,5% од вкупно исплатените бруто лични доходи според завршната сметка за 1966 година, на вишокот над 1,5% ќе пресмета и уплати придонес од личниот доход од работен однос, и тоа по стопите по кои е платен тој придонес во 1966 година.

Член 3

Ако работните луѓе во работна или друга организација односно во државен орган одлучат средствата издвоени за користење на годишните одмори до височината од 1,5% од вкупно исплатените бруто лични доходи според завршната сметка за 1966 година да се употребат за изградба на објекти за одмор и рекреација на работниците, од тие средства нема да се врши издвојување на посебни сметки во смисла на чл. 6 и 13 од Законот за насочување користењето на средствата на работните организации и општествените фондови во 1966 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/65) ниту ќе се плаќа придонес според членот 2 од Законот за придонесите за обнова и изградба на Скопје (Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64) како ниту придонесот според членот 3 од Законот за посебните придонеси на инвестициите за отстранување на штетите настани на поплавените подрачја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65).

Член 4

Придонесот пресметан според членот 2 од овој закон се уплатува во корист на општествено-политичките заедници на чии територии е седиштето на работната или друга организација односно на државниот орган, и тоа во рок до 30 дена од денот на донесувањето на завршната сметка.

Единиците на работната организација за кои со статутот или со друг општ акт на работната организација е предвидено самостојно да го утврдуваат вкупниот приход и доходот и самостојно да располагаат со средствата на заедничката потрошувачка, придонесот од членот 2 на овој закон го пресметуваат и уплатуваат во корист на општествено-политичките заедници на чии територии е седиштето на единиците.

Член 5

Во поглед на пресметувањето и уплатувањето на придонесот од членот 2 на овој закон согласно се применуваат одредбите од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/64), доколку со овој закон не е определено поинаку.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

276.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВИ ВО 1966 ГОДИНА

Се прогласува Законот за дополненија на Законот за насочување користењето на средствата на работните организации и општествените фондови во 1966 година, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 17 јуни 1966 година и на седницата на Стопанскиот собор од 17 јуни 1966 година.

П. Р. бр. 426
18 јуни 1966 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВИ ВО 1966 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за насочување користењето на средствата на работните организации и општествените фондови во 1966 година („Службен лист СФРЈ“, бр. 57/65), во членот 6 по ставот 2 се додаваат два нови става, кои гласат:

„По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој член изградбата на административна или управна зграда уништена поради пожар, поплава или друга елементарна непогода не се смета како започнување на изградбата на нова административна или управна зграда.“

На исплатите за изградба на зградата од ставот 3 на овој член до износот на средствата потребни за изградба на таа зграда во површината што ја имала уништената зграда, не се применува одредбата од членот 29 став 2 на Законот за стопанско-планинските мери во 1965 година.“

Член 2

По членот 23 се додава нов член 23а, кој гласи:
„Непотрошените средства на посебната буџетска резерва и средствата формирани по основот на дополнително издвојување во резервните фондови на општествено-политичките заедници, што ќе преостанат по користењето според членот 23 на овој закон, општествено-политичките заедници ќе ги пренесат во своите резервни фондови.“

Средствата пренесени според ставот 1 од овој член општествено-политичките заедници можат да ги користат од 1 јануари 1967 година.“

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

277.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ И КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за банките и кредитните работи, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 17 јуни 1966 година и на седницата на Стопанскиот собор од 17 јуни 1966 година.

П. Р. бр. 427
18 јуни 1966 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ И КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ

Член 1

Во Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65 и 4/66) во членот 89 став 2 по зборот: „дејност“ се додаваат запирка и зборовите: „како и за изградба на станови односно за купување станови од производители на станови“.

Член 2

Во членот 92 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Од средствата од кои се даваат инвестициони кредити можат да им се даваат кредити на општествено-политички заедници, на самоуправни организации и на фондови за покривање на недостасувачките средства во случај на неравномерно притекување на приходите.“

Член 3

Во членот 98 став 1 зборовите: „и на општествено-политички заедници“ се бришат.

Ставот 3 се брише.

Досегашниот став 4 станува став 3

Член 4

Членот 105 се брише.

Член 5

По членот 165 се додава нов член 165а, кој гласи:

„Работните и други организации, државните органи и здруженијата на граѓани можат од средствата на фондот за заедничка потрошувачка или од други соодветни средства да им даваат на своите работници кредити за купување станови од производители на станови, за изградба нови или за довршување и доградба на постојни станбени згради и станови, како и за полагање учество за добивање од банка кредити за станбена изградба.“

Член 6

По членот 183 се додава нов член 183а, кој гласи:

„По исклучок од одредбите на членот 98 на овој закон, банките можат во 1966 година да им даваат краткорочни кредити на општествено-политички заедници, на установи на општествени служби, на самоуправни организации и на фондови, во случај на неравномерно притекување на приходи, а на начинот и под условите што според важечките прописи ги определува Народната банка на Југославија.“

Народната банка на Југославија ги определува роковите до кои можат да се даваат кредитите од ставот 1 на овој член, со тоа што рокот за враќање на тие кредити да не може да биде подолг од 31 декември 1966 година.

Краткорочни кредити можат да ѝ се даваат на Федерацијата и во 1967 година, во случај на нерамномерно притекување на приходите.“

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

278.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со членот 37 став 2 од Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта, Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 17 јуни 1966 година и на седницата на Стопанскиот собор од 17 јуни 1966 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА

Се потврдува Статутот на Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта, што го усвоија Управниот одбор на Фондот на Федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта, на седницата од 31 март 1966 година и работната заедница на Фондот на седницата од 5 април 1966 година.

Сојузна скупштина

АС бр. 587
18 јуни 1966 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател на Стопанскиот собор, Осман Карабеговиќ, с. р. Претседател на Сојузниот собор, Мијалко Тодоровиќ, с. р.

279.

Врз основа на членот 178 став 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со членот 9 став 1 од Законот за Наградата на Антифашистичкиот совет на народното ослободување на Југославија, Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 17 јуни 1966 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАБОТАТА НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДА НА АНТИФАШИСТИЧКИОТ СОВЕТ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се потврдува Правилникот за работата на Одборот за Награда на Антифашистичкиот совет на народното ослободување на Југославија, што го донесе Одборот за Награда на Антифашистичкиот

совет на народното ослободување на Југославија, на седницата од 4 март 1966 година.

Сојузна скупштина

АС бр. 585
18 јуни 1966 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

280.

Врз основа на членот 178 став 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 17 јуни 1966 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ И НАГРАДАТА НА СУДИИТЕ-ПОРОТНИЦИ НА ВРХОВНИОТ СТОПАНСКИ СУД

1. Надоместоците на судиите-поротници на Врховниот стопански суд за вршење на судиската должност опфаќаат надоместок на трошоците и надоместок за изгубена заработка.

Надоместок на трошоците, кој се состои од надоместок на патните трошоци и на трошоците за исхрана и ноќевалиште, му припаѓа само на судија-поротник кој има живеалиште надвор од седиштето на Врховниот стопански суд. Во поглед на поблиските услови за признавање на надоместокот на трошоците и за определување височината на овој надоместок, се применуваат соодветните прописи за надоместоците на патните трошоци и трошоците за исхрана и ноќевалиште за службени патувања на судии на Врховниот стопански суд.

Надоместокот за изгубена заработка им се определува на судиите-поротници на Врховниот стопански суд според општите прописи за надоместокот на личниот доход на работниците што отсутствувале од работа поради вршење јавни функции.

2. Наградата на судиите-поротници на Врховниот стопански суд за вршење на судиската должност им се определува според времето поминато на работа во судот, со тоа што оваа награда се зголемува во определен процент ако судијата-поротник е лице во работен однос, а судиската должност ја врши во своето редовно работно време.

Износот на наградата, како и процентот на зголемената награда, ги утврдува Административната комисија на Сојузниот собор на Сојузната скупштина.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 578
18 јуни 1966 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

281.

Врз основа на членот 8 став 3 од Законот за преминување на државната граница и за движењето во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), во согласност со сојузниот секретар за сообраќај и врски, сојузниот секретар за внатрешни работи пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ПОДРАЧЈАТА И ОБЈЕКТИТЕ ШТО ГИ ОПФАКААТ ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН СООБРАЌАЈ И ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА ПОГРАНИЧЕН СООБРАЌАЈ

Член 1

Со овој правилник се определуваат подрачјата на граничните премини за меѓународен сообраќај и на граничните премини за пограничен сообраќај и се утврдуваат објектите што ги опфаќаат тие гранични премини.

Член 2

Подрачјето на граничниот премин, во смисла на овој правилник, го опфаќа просторот определен за контрола на преминувањето на државната граница.

Објектите што ги опфаќа граничниот премин, во смисла на овој правилник, се згради, простории и уреди што ги користат органите на управата и работните организации што вршат работи на подрачјето на граничниот премин.

Член 3

Подрачјето на друмскиот граничен премин го опфаќа просторот од државната граница во длабочина на територијата на Југославија на кој се наоѓа дел од јавен пат и просторите обележени за запирање и паркирање возила, како и зградите, просториите и уредите што ги користат органите на управата и работните организации што вршат работи на подрачјето на тој граничен премин.

На друмските гранични премини на кои просторите за паркирање возила, како и зградите, просториите и уредите што ги користат органите на управата и работните организации што вршат работи на подрачјето на граничниот премин, се наоѓаат на отстојание помало од 100 м од државната граница, подрачјето на граничниот премин го опфаќа и јавниот пат во должина од 100 м од државната граница.

Член 4

Подрачјето на железнички граничен премин го опфаќа просторот на граничната железничка станица на кој се наоѓаат пероните и колосеците, и тоа за време на задржувањето на возовите во меѓународен сообраќај и во пограничен сообраќај.

Објектите што ги опфаќа железничкиот граничен премин се просториите и уредите на перонот на граничната железничка станица што ги користат органите на управата и работните организации што вршат работи на подрачјето на тој граничен премин.

Член 5

Подрачјето на граничен премин на воздухопловно пристаниште отворено за меѓународен сообраќај го опфаќа просторот на кој се наоѓаат полетно-слетните и други патеки, пристанишната платформа и заштитните појаси, како и зградите и уредите пред предното ниво на пристанишната зграда кон платформата.

Просториите во пристанишната зграда определени за патници во меѓународен сообраќај се сметаат како објекти на граничниот премин.

По исклучок, на воздухопловно пристаниште отворено за меѓународен сообраќај што истовремено се користи и за внатрешен воздушен сообраќај, може од утврденото подрачје на граничниот премин да се одвои простор наменет за внатрешен воздушен сообраќај, ако за тоа постојат технички можности.

Подрачјето на граничниот премин од ставот 1, просториите од ставот 2 и просторот наменет за внатрешен воздушен сообраќај од ставот 3 на овој член ги утврдуваат спогодбено сојузниот орган на управата надлежен за работите на безбедност на воздушната пловидба, надлежното поверенство за контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница и надлежната царинарница.

Просторот односно делот на просторот од ставот 1 и просториите односно деловите на просториите од ставот 2 на овој член нема да се сметаат како подрачје на граничниот премин односно како објекти на граничниот премин на воздухопловно пристаниште отворено за меѓународен сообраќај кога заради потребите на внатрешниот воздушен сообраќај ќе го определат тоа спогодбено органите на управата од ставот 4 на овој член.

Просторот на кој се наоѓаат полетно-слетните и други патеки, пристанишната платформа и заштитните појаси, зградите и уредите пред предното ниво на пристанишната зграда кон платформата, како и просториите во пристанишната зграда определени за патниците, на воздухопловно пристаниште што не е отворено за меѓународен сообраќај ќе се сметаат како подрачје на граничниот премин односно како објекти на граничниот премин за време на слетувањето, задржувањето и полетувањето од таквото пристаниште на воздухоплови во меѓународниот сообраќај.

Член 6

Подрачјето на граничниот премин во лука односно пристаниште што е отворено за меѓународен сообраќај го опфаќа делот на луката односно пристаништето (брег, гат, вез, сидриште) определен за пристанување и задржување на пловила во меѓународниот сообраќај.

Подрачјето на граничниот премин од ставот 1 на овој член за луката односно пристаништето го утврдуваат спогодбено лучката односно пристанишната капетанија, надлежното поверенство за контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница, надлежната царинарница и работната организација што ја искористува луката односно пристаништето.

Ако пловило во меѓународен сообраќај пристане во лука односно пристаниште што не е отворено за меѓународен сообраќај, делот од луката односно од пристаништето каде се задржува тоа пловило се смета како подрачје на граничниот премин.

Објектите што ги опфаќа граничниот премин од ставот 1 на овој член се зградите, просториите и уредите што ги користат органите на управата и работните организации што вршат работи на подрачјето на тој граничен премин.

Член 7

Зимовниците на пловни реки се сметаат како подрачје на граничниот премин кога во нив се всидрени странски пловила, и тоа само во однос на тие пловила и нивната посада.

Член 8

Подрачјето на граничниот премин мора да биде видно обележено.

Обележувањето на подрачје на граничен премин се врши со поставање подвижни или неподвижни огради односно пречки, или со поставање ознаки со известување за ограничениот движење.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 28-5/1
17 јуни 1966 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Милан Мишиновиќ, с. р.

282.

Врз основа на членот 45 став 4 од Основниот закон за данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 29/65, 33/65 и 57/65) и членот 15 став 2 од Законот за Тирафата на сојузниот данок на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 57/65 и 4/66), во спогодба со сојузниот секретар за индустрија и трговија, сојузниот секретар за финансии пропишува

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВОДЕЊЕ
ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТОТ И ЗА НАЧИНОТ
НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА
АКОНТАЦИЈЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА
СТОКИ НА МАЛО И ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧ-
НИТЕ СТОПИ И ОСЛОБОДУВАЊА**

Член 1

Во Правилникот за водење евиденција за прометот и за начинот на пресметување и плаќање на аконтациите на данокот на промет на стоки на мало и за примена на даночните стопи и ослободувања („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/66 и 19/66) во членот 25 став 1 на крајот по зборовите: „прехранбени производи“ се додаваат зборовите: „без оглед дали тие се набавуваат заради преработка или за трајна потрошувачка“.

Член 2

Во членот 47 по ставот 2 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Прометот што селскостопанските односно земјоделските задруги и другите производителски организации ќе го остварат со продажба на основни производи на земјоделството и рибарството преземени според договорот за производствена соработка (кооперација) со земјоделци во смисла на чл. 4, 11 и 26 од Основниот закон за земјоделските задруги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65) се смета како промет на производи од сопственото производство на тие работни организации, та надоместоците остварени со таквиот промет не влегуваат во даночната основица според тар. број 18 од Тарифата на сојузниот данок на промет.“

Работните организации од ставот 3 на овој член го пресметуваат и плаќаат данокот на промет на надоместоците според тар. број 18 од Тарифата на сојузниот данок на промет на разликата помеѓу набавната и продажната цена што ќе ја остварат со продажба на сите производи, освен прехранбените производи од членот 25 став 1 на овој правилник откупени од земјоделци и други производители а кои производи не се предвидени во договорот за производствена соработка (кооперација).

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7113/1

17 јуни 1966 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

283.

Врз основа на членот 32 став 2 од Законот за финансирањето и материјалното и финансиското работење на Југословенската народна армија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/65), државниот секретар за народна одбрана издава

**Н А Р Е Д Б А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОМУНАЛНИТЕ УСЛУ-
ГИ ШТО ГИ ВРШАТ САМИ ВОЕНИТЕ ЕДИНИЦИ
И ВОЕНИТЕ УСТАНОВИ**

1. Воените единици и воените установи самите ги вршат исклучиво за своите потреби следните комунални услуги:

1) одржување чистота на воените објекти, на просторите на воениот терен (казарнски круг, круг на другите воени објекти, стрелишта, полигони, автотедроми, тенкодроми, обработиво земјиште, шуми, пасишта, ловишта, бањи, патишта и други сообраќајни површини, водни објекти, зони на санитарната заштита околу работните објекти) и на теренот привремено користен за воени потреби (пристапни патишта, привремено користени јавни патишта, кругови на железнички станици, луки и пристаништа — натоварен и растоварен простор, простор користен за воени вежби, маневри логорување, бивакување и кантонување, изведување работа на терен итн.);

2) изнесување отпадоци (губре) од воените објекти и од воениот терен и од теренот привремено користен за воени потреби, на посебно определени места, како и нивно конечно однесување односно уништување (спалување);

3) празнење на објектите за собирање (клозетски дупки, септички дупки, таложници и др.) и пречиштување на течни отпадочни материји (фекалии и отпадочни води), како и изнесување на фекалии и сведување на отпадочните води до местата определени за нив;

4) чистење опаци, огништа, печки и други инсталации што служат за погон, за затоплување и слично;

5) уредување и одржување на зелените површини на воениот терен (паркови, паркови-шуми, скверови, дрвореди и слично);

6) уредување и одржување на воени гробишта, надгробни споменици, и спомен-плочи, што ги изградиле односно поставиле воени единици и воени установи;

7) одржување и користење на воената мрежа: за електрична енергија, водовод, канализација, гасовод и за топловод;

8) противпожарна заштита и заштита против елементарни непогоди;

9) спроведување дезинсекција, дезинфекција и дератизација, како и експлоатација на бањи организирани за потребите на припадниците на воените единици и воените установи;

10) колење добиток во сопствена режија.

2. Воените единици и воените установи самите ги вршат комуналните услуги од точката 1 на оваа наредба ако располагаат со соодветна работна сила и со соодветни технички средства со кои можат да ги задоволат пропишаните минимални хигиенски и технички услови и ако е тоа економски оправдано.

Како минимални хигиенски и технички услови се подразбираат условите пропишани од надлежниот орган за оние видови дејствија (отстранување и однесување односно одведување цврсти и течни отпадочни материји, чистење опаци, противпожарна заштита, дезинфекција, дезинсекција, дератизација и други хигиенски мерки) чие вршење може непосредно да влијае врз личната безбедност и здравјето на граѓаните и врз безбедноста на нивниот имот.

Ако е попогодно да се организира централизирано вршење на дејствијата од точката 1 на оваа наредба, или ако одделни воени единици и воени установи не можат самите да го организираат вршењето на тие дејствија, командата на гарнизонот односно надлежната претпоставена команда е должна да го организира вршењето на сите или на одделни дејствија од точката 1 на оваа наредба централизирано за сите воени единици и воени установи во гарнизонот или само за некои од тие единици и установи.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1726

23 јуни 1966 година

Белград

Државен секретар
за народна одбрана
генерал на армија,
Иван Гошњак, с. р.

284.

Врз основа на членот 64 став 4 од Законот за девизното работење и платниот промет со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65 и 35/65), во согласност со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРАВДАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ НАСТАНАТИ ВО РАБОТЕЊЕТО СО СТРАНСТВО

1. Во Наредбата за начинот и постапката за правдање на разликите настанати во работењето со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/65) во точката 2 став 1 по зборовите: „од извозникот“ се додаваат зборовите: „по завршување на прекршочната постапка односно постапката за стопански престап“, а зборовите: „Наредбата за постапување со странските средства за плаќање остварени со извоз на стоки и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/58 и 30/59) се заменуваат со зборовите: „Наредбата за утврдување на износот на девизите за плаќањата во врска со извозот на стоки и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/66)“.

Ставот 5 се менува и гласи:

„Ако во пропишаната постапка се утврди дека разликата е оправдано дадена, а извозникот разликата ја платил со сопствени девизни средства, Народноата банка на Југославија ќе изврши враќање на платената разлика.“

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3/4295/4
10 јуни 1966 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

285.

Врз основа на членот 165 од Основниот закон за финансирањето на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

1. Во Наредбата за уплата на приходите на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/65 и 24/66) во точката 23 во одредбата под 114 став 2 на крајот точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „ако живеалиштето на сите запослени работници односно осигуреници (пензионери и инвалиди) се наоѓа на територијата на една општина“.

Под ставот 2 се додаваат две нови сметки кои гласат:

„114а) на сметката бр. 840-995 — Проодна сметка на средствата за покривање на разликата во станарината.

Ако кај исплатители на лични доходи се запослени работници од територија на две или повеќе општини односно ако комуналниот завод за социјално осигурување им исплатува пензии и инвалиднини на осигуреници чие живеалиште се наоѓа на територија од друга општина — во тери-

торијата на општината на која е седиштето на комуналниот завод за социјално осигурување, тие исплатители се должни средствата за покривање на разликата во станарината да ги уплатат во корист на проодната сметка и врз грбот од налогот за уплата или во посебен прилог да извршат распоред на средствата по општините на чии територии се наоѓаат живеалиштата на запослените работници односно на осигурениците (пензионери и инвалиди) во смисла на точката 4 од Наредбата за пресметувањето и начинот на издвојување средства за станбена изградба и за исплатувањето на средствата за покривање на разликата во станарината („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/65 и 25/66);

114б) на сметката бр. 840-998 — Заедничка сметка на средствата за покривање на разликата во станарината.

Ако кај исплатител на лични доходи се запослени работници односно ако комуналниот завод за социјално осигурување им исплатува пензии и инвалиднини на осигуреници чие живеалиште е на територија од општина што се наоѓа во состав на град, средствата за покривање на разликата во станарината се уплатуваат на заедничка сметка — ако собрание на градот, во согласност со сите општини во состав на градот, донесе за тоа одлука во смисла на точката 5 став 2 од Наредбата за пресметувањето и начинот на издвојување средства за станбена изградба и за исплатувањето на средствата за покривање на разликата во станарината.“

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4-6082/1
17 јуни 1966 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

286.

Врз основа на членот 17 ст. 2 и 3 од Законот за контролата на квалитетот на земјоделските производи наменети за извоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за индустрија и трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПРЕГЛЕД НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ

1. Во Наредбата за височината и за начинот на плаќање на надоместокот за преглед на земјоделски производи наменети за извоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/60, 30/61 и 35/62) во точката 9 став 1 бројот: „500“ се заменува со бројот: „8“, а бројот: „150“ — со бројот: „3“.

Во ставот 2 бројот: „400“ се заменува со бројот: „8“.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2978/2
22 јуни 1966 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поздерац, с. р.

287.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МАШИНСКИ НОЖЕВИ И КЛУЧЕВИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Машински ножеви. Ножеви за одсечување, со плочки од тврд метал за работа на автомати и револвер-стругови — — — — — JUS K.C1.061

Машински ножеви. Ножеви за внатрешно всечување, со плочки од тврд метал — — — — — JUS K.C1.062

Машински ножеви. Ножеви за радворешен навој, со плочки од тврд метал — — — — — JUS K.C1.063

Машински ножеви. Ножеви за внатрешен навој, со плочки од тврд метал — — — — — JUS K.C1.064

Двостраниотворени клучеви, ред D — — — — — JUS K.G5.020

Еднострани отворени клучеви, ред D — — — — — JUS K.G5.021

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1967 година

4. Југословенските стандарди:
Двострани отворени клучеви — JUS K.G5.020
Еднострани отворени клучеви JUS K.G5.021

донесени со Решението за југословенските стандарди за машинските клучеви, одвивачите и рачките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 62/52) престануваат да важат.

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова решение престануваат да важат на 1 јануари 1967 година.

Бр. 12-4185/1
20 јуни 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

288.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СТАКЛЕНА АМБАЛАЖА**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Стаклени шишиња:

Грло I за затворање со алка-затворачи — — — — — JUS B.E6.110

Грло II за затворање со алка-затворачи — — — — — JUS B.E6.111

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1967 година.

Бр. 08-4182/1
20 јуни 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

289.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КВАЧИЛА И ВЛЕЧАРИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Технички услови за изработка и испорака:

Квачила за железнички возила од колосек 1435 мм — — — — — JUS P.F4.900

Влечар за железнички возила од колосек 1435 мм — — — — — JUS P.F4.901

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1967 година.

Бр. 12-4184/1
20 јуни 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

290.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗАПЧАНИЦИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Цилиндрични еволвентни парови:

Дефиниции на отстапувањата — JUS M.C1.030

Основи на системот на толеранциите — — — — — JUS M.C1.031

Толеранции на телото на запч- гикот — — — — —	JUS M.C1.032
Толеранции за функционална контрола — — — — —	JUS M.C1.033
Толеранции на мерата преку зап- ците — — — — —	JUS M.C1.034
Толеранции за поединечна кон- трола — — — — —	JUS M.C1.035
Толеранции на меѓусебната по- ложба на оските — — — — —	JUS M.C1.036
Податоци на цртежите — — — — —	JUS M.C1.039

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1967 година.

Бр. 14-4183/1
20 јуни 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

291.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС- ТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Природен камен. Технички усло- ви за обложување со камени плочи	JUS U.F7.010
Терацо-плочи. Технички услови за изработка и положување терацо- плочи — — — — —	JUS U.F3.052
Плочи од гипс за преградни зи- дови — — — — —	JUS U.N2.010

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1967 година.

Бр. 18-4181/1
20 јуни 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

292.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕН- СКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ПРАБОТ- КАТА НА ТУТУНОТ

1. Во Решението за југословенскиот стандард од областа на преработката на тутун („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65 и 40/65) точката 3 се менува и гласи:

„Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 октомври 1966 година.“

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-4289
23 јуни 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

293.

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ВОЛНЕНО ВЛАКНО

1. Во Југословенскиот стандард Волна. Волнено влакно — JUS F.B1.011, што е донесен со Решението за југословенскиот стандард за волнено влакно („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/63) точката 7.3 се менува и гласи:

„Сваки лот домаће вуне, продат за индустријску прераду, мора бити снабдевен атестом једног од овлашћених института којим се потврђује да квалитет и рандман вуне одговарају декларисаној односно прописаној класи квалитета, према овом стандарду.“

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 10-4110/1
15 јуни 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

294.

Врз основа на членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО СИЛА ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

1. Југословенскиот стандард Земање-мостри на агрегати, камен и згура за потребите на градбите, патиштата, железниците и приготвување на бетон JUS B.B0-001, објавен со Решението за југословенските стандарди за физикални и технички мерења за камен и негови методи на испитување, за бетон и за употреба на ложисната згура („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/57) престанува да важи.

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение престанува да важи на 1 октомври 1966 година.

Бр. 18-4083/1
15 јуни 1966 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Вигоровиќ, с. р.

295.

Врз основа на членот 31 од Законот за општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/65 и 57/65), во врска со точката 3 од Одлуката за највисоките износи на надоместоците за услугите на Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/65), Советот на работната заедница и генералниот директор на Службата на општественото книговодство донесуваат

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

1. Во Тарифата за височината на надоместоците за услугите на Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/63) во точката 3 тарифниот став 1 под а) се менува и гласи:

„а) по жиро-сметките на корисниците:

— стопански организации 1,2% (од илјада) врз долговниот промет на жиро-сметката до 200 милиони динари 1% (од илјада) на долговниот промет на жиро-сметката над 200 милиони динари. По жиро-сметките на издвоените средства на корисникот не се наплатува надоместок

— други корисници 1,2% (од илјада) врз месечниот долговен промет на жиро-сметката. По жиро-сметките на издвоените средства на корисникот не се наплатува надоместок. Почнувајќи од 1 јануари 1966 година за дознаките што се однесуваат до помош на постраданите од елементарни непогоди се ослободува од плаќање надоместок Југословенскиот црвен крст“.

2. Тарифниот став 14 се менува и гласи:

„14. Продажба, замена и откуп на таксени и даночни вредносници 1,5% (од сто) врз износот на продадените таксени и даночни вредносници“.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 130
14 јуни 1966 година
Белград

Служба на општественото книговодство

Претседател
на Советот
на работната заедница, Генерален директор,
Васо Руниќ, с. р. Радомир Коматина, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за составување на периодичната пресметка на работните организации, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/66, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКСТ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Во членот 15 став 2 по зборовите: „ППР-У-1“ се додаваат изоставените зборови: „во износите заокружени на динари“.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 24 јуни 1966 година.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА СО КОЈА СЕ ПОНИШТУВА ОДЛУКАТА ЗА УКИНУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ФОНД НА ОКОЛИЈАТА ЛЕСКОВАЦ

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја законитоста на Одлуката на Собранието на околицата Лесковац за укинување на инвестициониот фонд на околицата Лесковац бр. 2322/66, врз основа на јавната расправа одржана на 18 јуни 1966 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се поништува Одлуката за укинување на инвестициониот фонд на околицата Лесковац, што под бр. 2322/66 ја донесе Собранието на околицата Лесковац („Службени лист срез Лесковац“, бр. 6/63).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“, и во „Службени лист срез Лесковац“.

3. Уставниот суд на Југославија ја донесе својата одлука од следните причини:

Советот на работната заедница на Комерцијалната банка во Врање му предложи на Уставниот суд на Југославија да ја оцени согласноста на Одлуката за укинување на инвестициониот фонд на околицата Лесковац со одредбата од членот 176 на Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65 и 4/66).

Предлагачот смета дека Одлуката за укинување на инвестициониот фонд на околицата Лесковац, што влезе во сила на 23 март 1966 година, е несогласна со наведената одредба од Законот за банките и кредитните работи поради тоа што Собранието на околицата Лесковац не било овластено да одлучува по 28 февруари 1966 година за средствата на инвестициониот фонд на околицата, т. е. немало право по тој рок веќе распоредените средства на инвестициониот фонд врз основа на Одлуката бр. 3299/65 да ги издвои од кредитниот фонд на Комуналната банка во Врање и да ги вложи во кредитниот фонд на Комуналната банка во Лесковац.

Со оглед на изнесеното Уставниот суд во оваа работа имаше да одлучи дали Собранието на околицата Лесковац по рокот определен со измената на членот 176 од Законот за банките и кредитните работи, т. е. по 28 февруари 1966 година било овластено да одлучува за издвојување на средствата од укинатиот инвестиционен фонд.

Уставниот суд смета дека општествено-политичките заедници можеле да го користат правото што им е дадено со измената на одредбата од членот 176 на Законот за банките и кредитните работи само во рокот што е изрично пропишан со таа одредба. Спрема тоа, Собранието на околицата Лесковац, согласно наведената законска одредба, имало можност до 28 февруари 1966 година да одлучи средствата

од укинатиот инвестиционен фонд, што со првобитната одлука бр. 3299/65 биле внесени во кредитните фондови на одделни банки, да се издвојат од кредитните фондови на тие банки и како средства на околицата за инвестиции во стопанството да се користат на начинот утврден во членот 19 од Законот за банките и кредитните работи. Со оглед дека Одлуката за укинување на инвестициониот фонд на околицата Лесковац уследила по истекот на тој рок Уставниот суд најде дека Собранието на околицата Лесковац немало овластување за нејзино донесување.

4. Оваа одлука е донесена на седницата на Уставниот суд на Југославија одржана на 18 јуни 1966 година.

У. бр. 156/66
18 јуни 1966 година
Белград

Претседател,
на Уставниот суд на
Југославија,
Блаже Јовановиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ во бројот 40 од 24 ноември 1965 година објавува:

Одлука за утврдување аконтација на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување на самостојните занаетчи и самостојните угостители;

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за височината на режискиот додаток на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје за преведување на пензиите и инвалидните за 1965 година;

Одлука за изменување и дополнување на Тарифата за висината на надоместокот на комуналните заводи за преведување на пензиите и инвалидните во 1965 година

СОДРЖИНА:

	Страна
271. Закон за измена на Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта — —	457
272. Закон за измена на Законот за вкупниот износ на средствата со кои општествената заедница учествува во обновата и изградбата на Скопје — — — — —	457
273. Закон за обезбедување дополнителни средства за финансирање на изградбата на електроенергетските објекти од 1966 до 1970 година — — — — —	458
274. Закон за финансирање на изградбата на енергетските објекти за Железарницата во Скопје — — — — —	458
275. Основен закон за ослободување од плаќање придонес од личниот доход од работен однос на паричните примања на работниците во 1966 година за користење годишен одмор — — — — —	459

	Страна
276. Закон за дополненија на Законот за насочување користењето на средствата на работните организации и општествените фондови во 1966 година — — — — —	460
277. Закон за измени и дополненија на Законот за банките и кредитните работи — — — — —	460
278. Одлука за потврдување на Статутот на Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта — — — — —	461
279. Одлука за потврдување на Правилникот за работата на Одборот за Награда на Антифашистичкиот совет на народното ослободување на Југославија — — — — —	461
280. Одлука за надоместоците и наградата на судиите-поротници на Врховниот стопански суд — — — — —	461
281. Правилник за подрачјата и објектите што ги опфаќаат граничните премини за меѓународен сообраќај и граничните премини за пограничен сообраќај — — — — —	462
282. Правилник за дополненија на Правилникот за водење евиденција за прометот и за начинот на пресметување и плаќање на аконтациите на данокот на промет на стоки на мало и за примена на даночните стопи и ослободувања — — — — —	463
283. Наредба за определување на комуналните услуги што ги вршат сами воените единици и воените установи — — — — —	463
284. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за начинот и постапката за правдање на разликите настанати во работењето со странство — — — — —	464
285. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за уплата на приходите на општествено-политичките заедници — — — — —	464
286. Наредба за измени на Наредбата за височината и за начинот на плаќање на надоместокот за преглед на земјоделски производи наменети за извоз — — — — —	464
287. Решение за југословенските стандарди за машински ножев и клучеви — — — — —	465
288. Решение за југословенските стандарди за стаклена амбалажа — — — — —	465
289. Решение за југословенските стандарди за квачила и влечари — — — — —	465
290. Решение за југословенските стандарди за запчаници — — — — —	465
291. Решение за југословенските стандарди од областа на градежништвото — — — — —	466
292. Решение за измена на Решението за југословенскиот стандард од областа на преработката на тутунот — — — — —	466
293. Решение за измена на југословенскиот стандард за волнено влакно — — — — —	466
294. Решение за ставање вон сила југословенски стандард од областа на градежништвото — — — — —	466
295. Одлука за измена на Тарифата за височината на надоместоците за услугите на Службата на општественото книговодство — — — — —	467
Исправка на Правилникот за составување на периодичната пресметка на работните организации — — — — —	467
Одлука на Уставниот суд на Југославија, со која се поништува Одлуката за укинување на инвестициониот фонд на околицата Лесковац — — — — —	467